

Годишен извештај за работата на Националното здружение за МС за 2024 година

Националното здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – Национално здружение за МС, на последната седница на Собранието едногласно го усвои Годишниот извештај за 2024 година.

Овој документ, на триесет страници, хронолошки ги содржи сите клучни активности и проекти кои ги реализираше здружението во текот на 2024 година. Погледнете го целиот извештај и прочитајте за сите успешно спроведени активности со кои веруваме дека правиме разлика во квалитетот на живот на лицата за кои постоиме, пациентите со мултипла склероза и нивните негуватели.

Годишниот извештај за 2024 година е достапен на следниов [линк](#).

Другите документи поврзани со работата на Здружението се достапни [тука](https://msmakedonija.eu.org/za-nas/dokumenti-za-zdruzenieto/).

Завршната сметка за 2024 година е достапна на следниов [линк](#).

Што е мултипла склероза?

Мултипла склероза (МС) е една од најчестите невролошки нарушувања и причини за инвалидитет кај младите возрасни лица. Тоа е хронична, прогресивна, имунолошки посредувана, воспалителна и дегенеративна болест на централниот нервен систем. Настанува кога имуниот систем ја напаѓа обвивката на нервните клетки (миелин) во мозокот, ’рбетниот мозок и оптичките нерви, предизвикувајќи воспаление и последователна дегенерација, што води до прекин на невротрансмисијата на сигналот од една нервна клетка до друга.

Во Македонија од МС боледуваат повеќе од 2,279 лица додека во светот има повеќе од 2,9 милиони лица. Многу е веројатно дека стотици илјади лица остануваат недијагностицирани и многу животи се индиректно зафатени. Повеќето лица со МС се дијагностицираат на возраст од 20 до 40 година, и околу два-три пати почесто се дијагностицираат жени наспроти мажи.

Причината за МС сеуште не е позната и до сега не постои лек, но постојат лекови кои можат да им помогнат на лицата со МС да ја стават болеста под контрола и постојат многу опции за подобрување и управување со симптомите.

МС го прави животот непредвидлив за секого. Дознаете повеќе за мултипла склероза на следниов линк.

За Националното здружение за МС

Национално здружение за помош и поддршка на лица со мултипла склероза – Национално здружение за МС е доброволно, непрофитно, невладино и непартиско здружение на граѓани, формирано заради остварување, заштита, унапредување и усогласување на правата, потребите и интересите, како и вршење на дејности и активности со цел подигање на јавната свест за мултиплата склероза. Основано е на 11. март 2019 година. Националното здружение е полноправна членка на Европската МС Платформа (анг. European Multiple Sclerosis Platform, EMSP), полноправна членка на Светската алијанса на

пациенти (анг. World Patient Alliance), асоцијативна членка на Интернационалната МС федерација (анг. MS International Federation) и полноправна членка на Националната Алијанса на пациентски организации (НАПО).

Потребата за формирање на здружението се наметна како резултат на неопходноста за обединување на лицата со мултипла склероза, нивните семејства со цел согледување на нивните потреби и инволвирање на останати чинители заради решавање на проблемите на лицата со МС, како и подобрување на квалитетот на нивното живеење. Исто така, секојдневниот напредок во медицината, токму во областа на неврологија бара интензивирање на реформите во оваа област.

Нашата мисија и причина за постоење е искрената желба за помош и поддршка на лицата со МС и нивните негуватели, во подигнување на свеста кај јавноста и проблематиката по однос на МС, сериозен пристап, навремена дијагностика и навремен и соодветен третман со цел спречување на прогресијата и инвалидитетот, поддршка на пациентите, едукација по однос на правата на лицата со МС и промоција на нови достигнувања во медицината.

Повеќе за здружението на следниов [линк](https://msmakedonija.eu.org/za-nas/). <https://msmakedonija.eu.org/za-nas/>